

Red.br.....str.

**1. ОДЛУКА**

за усвојување на Програма за зработка и донесување на Урбанистички планови на територијата на Општина Вевчани за 2018 година.....1

**2. Одлука за усвојување на програма за јавна чистота на општина Вевчани за 2018год.....2**

**3. ОДЛУКА**  
за дополнување на Одлуката за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Вевчани.....3

**4. Одлука**  
за усвојување на програма за управување со отпад.....4

**5. ОДЛУКА**  
за утврдување на месечен надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани.....4

**6. ОДЛУКА**  
за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за учебната година 2017/2018 година.....5

**7. ОДЛУКА**  
за усвојување на Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на

**сопствени приходи за 2018 година.....5**

**8. ОДЛУКА**  
за усвојување на Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка за 2018 година.....6

**9. ПРОГРАМА**  
за изработка и донесување на Урбанистички Планови на територијата на Општина Вевчани за 2018 година.....5

**10. Годишна програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Вевчани за 2018 година.....16**

**11. ПРОГРАМА**  
за управување со отпад на општина Вевчани за 2018 година.....19

**12. РЕШЕНИЕ**  
за разрешување на директор на ООУ“Страшо Пинџур“Вевчани.....22

**13. РЕШЕНИЕ**  
за именување на директор на ООУ“ Страшо Пинџур“Вевчани.....23

**15. РЕШЕНИЕ**  
за разрешување на директор на ЈОУДДГ“ Планински цвет“Вевчани.....23

**14. РЕШЕНИЕ**  
за именување на директор на ЈОУДДГ“ Планински цвет“Вевчани.....24

I zdava~:

SOVET NA OP[ TI NA VEV^ANI

Kompjuterska obrabotka:

STRU^NA SLU@BA NA

OP[ TI NA VEV^ANI

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

### ЗАКЛУЧОК

**за прогласување на Одлуката за усвојување на Програма за изработка и донесување на Урбанистички планови на територијата на Општина Вевчани за 2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за изработка и донесување на Урбанистички планови на територијата на Општина Вевчани за 2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр. 09-840/3

29.12.2017 год.

### ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,  
Сашо Јанкоски

Врз основа на член 22 став 1 и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ “ бр.5/2002) и член 36 став 1.15 од Статутот на Општина Вевчани („Службен гласник на Општина Вевчани бр.\_\_\_\_), Советот на Општина Вевчани на седницата одржана на 27.12.2017 година донесе:

### ODLUKA

за usvojuvawe na Programa za izrabotka i

**донесување на Урбанистички планови на територијата на Оп{ ti na Vev~ani за 2018 godi na**  
^I en 1

SE USVOJUVA Programata za izrabotka i донесување на Урбанистички планови на територијата на Оп{ ti na Vev~ani за 2018 godi na.

^I en 2

Odl ukata vI eguva vo si l a 8 (осмиот) ден од денот на објавување во "Slu`ben Glasnik" na Op{ ti na Vev~ani .

Бр. 08-776/7

27.12.2017 год.

SOVET NA OP[ TI NA VEV^ANI

Pretsedatel ,

Du{ ko \ur~eski

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

### ЗАКЛУЧОК

**за прогласување на Одлуката за усвојување на програма за јавна чистота на општина Вевчани за 2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на програма за јавна чистота на општина Вевчани за 2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр. 09-840/10

29.12.2017 год.

### ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,  
Сашо Јанкоски

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (сл. весник на РМ 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 82/09, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13) и член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(сл.весник на РМ бр. 5/02), по предлог на градоначалникот на Општина Вевчани, Советот на општина Вевчани на ден 27.12.2017год. ја донесе следната:

**Одлука за усвојување на програма за јавна чистота на општина Вевчани за 2018год.**

Член 1

Советот на општина Вевчани ја усвојува програмата за јавна чистота за 2018год.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е програмата за јавна чистота за 2018год.

Член 3

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување, а ќе се објави во сл. гласник на Општина Вевчани.

Бр. 08-776/14

27.12.2017 година

Совет на Општина Вевчани

**Претседател,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

### **ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за дополнување на**

**Одлуката за одржување на јавна чистота на**

**територијата на Општина Вевчани**

Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Вевчани, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

**Бр. 09-840/9**

**29.12.2017 год.**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**

**Сашо Јанкоски**

Vrz osnova na ~I en 28 od Zakonot za javna ~i stota ("SI . Vesni k na RM" br. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11 и 80/2012), ~I en 36, stav 1, to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava ("SI . Vesni k na RM" br.5/02), ~I en 2 st1.to~.22 od Odl ukata za izmenuvawe i dopol nuvawe na Statutot na Op{ ti na Vev~ani ("SI . gl asni k na Op{ ti na Vev~ani " br. 2/08), vo vrska Odl ukata za odr` uvawe na javnata ~i stota na teri torijata na Op{ ti na Vev~ani br.07-550/12 i Odl ukata za i zmenuvawe na Odl ukata za odr` uvawe na javnata ~i stota na teri torijata na Op{ ti na Vev~ani br.07-485/9 od 16.06.2012god., a po predlog na Gradona~alni kot, Sovetot na Op{ ti na Vev~ani na sedni cata odr` ana na den 27.12.2017год.donese:

### **О Д Л У К А**

**за дополнување на**

**Одлуката за одржување на јавна чистота на**

**територијата на Општина Вевчани**

#### **Член 1**

Во Одлуката за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Вевчани после член 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

**Начин на отстранување на сметот при непостапување по издадено решение од страна на комуналниот инспектор:**

-Ако во рокот за отстранување на непривалностите, лицето не постапи по решението на општинскиот комунален инспектор, општинскиот комунален

инспектор, отстранувањето на сметот ќе го изврши давателот на услугата на сметка на лицето наведено во решението.

-Присилно отстранетите дрва, градежен материјал, песок, земјоделски и индустриски производи и сл. ќе се чуваат во простор определен за таа локација и тоа - во дворот позади општинската зграда.

-Присилно отстранетите работи може да се преземат од страна на сопствениците, односно корисниците петтиот ден по отстранувањето, а трошоците за отстранувањето и чувањето ќе биде на нивна сметка.

-Доколку сопствениците/корисниците не ги превземат своите работи во рок од 10дена од приемот на известувањето, со претходно приложен доказ за платени трошоци за нивно отстранување и чување, истите ќе бидат предмет на јавна продажба.

^I en 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласни на Општина Вевчани.

**Бр.08-776/12**

**27.12.2017 год.**

**SOVET NA OP[ TI NA VEV^ANI**

**Претседател ,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

### **ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за усвојување на програма за управување со отпад на општина Вевчани за**

**2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на програма за управување со отпад на општина Вевчани за 2018 година , донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

**Бр. 09-840/8**

**29.12.2017 год.**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**

**Сашо Јанкоски**

Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпад (сл. весник на РМ 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 82/09, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13) и член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална

самоуправа(сл.весник на РМ бр. 5/02), по предлог на градоначалникот на Општина Вевчани, Советот на општина Вевчани на ден 27.12.2017год. ја донесе следната:

**Одлука за усвојување на програма за управување со отпад на општина Вевчани за 2018год.**

**Член 1**

Советот на општина Вевчани ја усвојува програмата за управување со отпад за 2018год.

**Член 2**

Составен дел на оваа одлука е програмата за управување со отпад за 2018год.

**Член 3**

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување, а ќе се објави во сл. гласник на Општина Вевчани.

08-776/11

27.12.2017год.

**Совет на Општина Вевчани**

**Претседател,**

Душко Ѓурчески

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани**

Се прогласува Одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

**Бр. 09-840/4**

29.12.2017 год.

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**

**Сашо Јанкоски**

Врз основа на член 29-а и 29-б од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и менувани лица во Република Македонија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/1990, 44/1990, 11/1991 и 38/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010,

97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, и 170/2013 и врз основа на член 45 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на општина Вевчани на својата трета седница, одржава на ден 27.12.2017 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**за утврдување на месечен надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдува месечен надоместок на членовите на советот на Општина Вевчани за присуство на седниците на Советот.

**Член 2**

Месечен надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во износ од 20% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена претходната година.

**Член 3**

Оваа Одлука за висината на месечниот надомест за присуство на седниците ќе биде составен дел на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Вевчани за 2018 година.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на советот на општина Вевчани бр. 08-206/7 од 07.02.2014 година.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Вевчани“

**Бр 08-776/9**

27.12.2017 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Претседател,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за усвојување на  
Годишна програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ –  
Вевчани за учебната година 2017/2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за учебната година 2017/2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

**Бр. 09-840/11**

**29.12.2017 год.**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**

**Сашо Јанкоски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), Советот на општина Вевчани на третата седницата, оддржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишна програма за  
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за  
учебната година 2017/2018 година**

**Член 1**

**СЕ УСВОЈУВА** Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за учебната година 2017/2018 година.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за учебната година 2017/2018 година.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во „Службен гласник на Општина Вевчани“.

**Бр. 08-776/17**

**29.12.2017 год.**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Претседател,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за усвојување на  
Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за  
сметката на сопствени приходи за 2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на сопствени приходи за 2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

**Бр. 09-840/2**

**29.12.2017 год.**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**

**Сашо Јанкоски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на општина Вевчани на својата трета седница, одржава на ден 27.12.2017 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Финансиски план на ООУ  
„Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на  
сопствени приходи за 2018 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се усвојува Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на сопствени приходи за 2018 година.

**Член 2**

Составен дел од оваа Одлука е Одлуката за усвојување на Финансискиот план на сметката за сопствени приходи на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани од Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани со архивски број 02-411/4 од 21.12.2017 година и табеларниот приказ на предвидените средства по шифри и намена.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Вевчани“

**Бр. 08-776/5**

**27.12.2017 год.**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Претседател,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за усвојување на  
Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за  
дотациска сметка за 2018 година**

Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка за 2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр. 09-840/1

29.12.2017 год.

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Градоначалник,  
Сашо Јанкоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на општина Вевчани на својата трета седница, одржава на ден 27.12.2017 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Финансиски план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка за 2018 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се усвојува Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка за 2018 година.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за усвојување на Финансискиот план на сметката за дотациска сметка на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани од Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани со архивски број 02-411/3 од 21.12.2017 година и табеларниот приказ на предвидените средства по шифри и намена.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Вевчани“

Бр. 08-776/4

27.12.2017 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Претседател,  
Душко Ѓурчески



**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Одделение за урбанизам, комунални работи,  
заштита на животната средина и ЛЕР

ПРОГРАМА

за изработка и донесување на Урбанистички  
Планови на територијата на Општина Вевчани  
за 2018 година

Предлагач : Градоначалник на Општина Вевчани  
Сашо Јанкоски

Изработувач: Одделение за урбанизам, комунални  
работи, заштита на животната средина и ЛЕР,  
Советник за урбанистичко планирање,  
Љупчо Мукоски, д-р

Декември, 2017

Врз основа на член 5 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ “ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 70/13, 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), член 22 став 1 и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ “ бр.5/2002) и член 36 став 1.15 од Статутот на Општина Вевчани („Службен гласник на Општина Вевчани “ бр.\_\_\_\_\_), на предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Вевчани на седницата одржана на 27.12.2017 година донесе:

**ПРОГРАМА**

**ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА  
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА ОПШТИНАТА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА  
ВОВЕД :**

Просторното и урбанистичко планирање, односно планирање на просторот претставува континуиран процес кој се обезбедува со донесување и спроведување на повеќе нивоа и тоа: Просторен план на РМ, Просторни планови на одредени региони или одредени подрачја од посебен интерес за Републиката и урбанистички планови кои ги донесуваат општините.

Истите претставуваат работи од јавен интерес.

Со просторното и урбанистичко планирање се одредуваат основните начела во процесот на планирање и уредување на просторот:

- рамномерен просторен развој,
- рационално уредување и користење на просторот,
- услови за хумано живеење и работа на граѓаните,
- одржлив развој,
- надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет,

- заштита и унапредување на животната средина и природата,
- заштита на недвижното културно наследство,
- заштита од воени разурнувања, природни и технолошки катастрофи и хаварији,
- јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите и
- усогласеност со европските нормативи и стандарди во планирањето и уредувањето на просторот.

Со измените на Законот за Просторно и урбанистичко планирање од 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 год., предвидени се неколку вида на плански документи на локално ниво за општини од рурален карактер:

- **Урбанистички план за село - УПС**
- **Урбанистички план вон населено место - УПВМ**
- **Локална урбанистичка планска документација - ЛУПД**
- **Детални урбанистички планови - ДУП**

За истите се донесува Планска програма од страна на општината која е основа за отпочнување на електронска постапка (**е-урбанизам**) од 01.05.2015 год. согласно последните измени и дополнувања на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Со истиот Закон овозможено е и урбанистичко планирање на една или неколку парцели од **мал опфат** вон границите на ГУП-от (Урбанистички план за село) на локално ниво (ЛУПД).

Со програмата за урбанистичко планирање на територијата на Општина Вевчани се уредува :

1. Урбанизацијата и видот на урбанистичките планови
2. Извори на финансирање на Програмата
3. Средства наменети за урбанистичко планирање
4. Динамика за извршување на програмата
5. Преодни и завршни одредби

### **1.УРБАНИЗАЦИЈА И ВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Изготвувањето на урбанистичките планови има за цел да обезбеди услови за континуиран процес на планско насочување на просторниот развој преку спроведување на основните

поставки и насоки за идната просторна организација, уредување, користење и заштита на просторот како на населбата Вевчани така и на пошироката околина на целата Општина Вевчани.


Со спроведување на горе споменатите поставки локалната самоуправа ќе обезбеди уредување и хуманизација на просторот, економски развој, како и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Како основни задачи од аспект на урбанистичкото планирање во 2018 година би требало да се реализираат следните активности:

- Изработка на Урбанистички Планови вон Населено Место.
- Изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација.
- Изработка на Детални урбанистички планови за урбани единици, односно разработка на Блокови како помали плански опфати за кои општината нема донесено ДУП-ови.(на пример: Центар на Вевчани детално е разработен како Блок 1 во УПС Вевчани) и
- Донесување на предлог одлуки од страна на Советот за изработка на урбанистички планови и нивно прилагодување со важечката законска регулатива.

Како посебни планови согласно чл. 9 став (3) и став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање можат да се донесат и следните планови:

- просторен план на Општината и
- просторен план за подрачје од посебен интерес за Републиката (национален парк или друга категорија на заштитено подрачје, акумулација или изворник на вода, подрачје со обемна експлоатација на минерални сировини, инфраструктурни и сообраќајни коридори, енергетски производни објекти и системи, мелиорациони и други системи и други подрачја од значење за Републиката утврдени со Просторниот план на Републиката.



## Графички приказ на Општина Вевчани со постоечки и планирани површини за донесување на урбанистички планови

### А). УПС ВЕВЧАНИ со разработка на БЛОК 1 - Центар на Вевчани

Нацрт верзијата на наведениот план е подготвена од страна на Агенцијата за планирање на просторот и добиени се соодветните согласности и мислења од надлежни институции. Планот е во постапка, односно фаза на добивање согласност од страна на Министерството за транспорт и врски.

### Б). УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Урбанистички план вон населено место согласно чл.13 и чл. 13-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање се донесува по потреба за плански опфат кои не се влезени во градежниот опфат согласно генералните урбанистички планови или урбанистичкиот план за село.

Со овој план се уредува намена и начин на користење на просторот, како и услови за градење на комплексни градби вон населбата и другите населени места.

Бидејќи овие урбанистички планови се изработуваат врз основа на предходно издадени услови за планирање на просторот од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, нивното донесување ќе биде согласно наведените законски процедури.

Општина Вевчани располага со одредени атрактивни простори кои не се опфатени со ГУП-от (УПС Вевчани) и кои треба да се усогласат со Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно потребно е да се изврши ревидирање и донесување на ниво на Урбанистички план вон населено место.


Овие плански зафати се однесуваат на локалитетите:

#### **1. М.В. „ Суво Поле,,**

- УПВНМ - Индустриска зона, Вкупна површина на опфат 12,08 Ха, КП бр. 2886, 2884, 2885, 2950,2 952, 2967, 2787, 2788/1, 2788/2,7166 и 2784.

Планирана намена на земјиштето: Б1, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.





**УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО**  
**ИНДУСТРИСКА ЗОНА**  
 ВК ПОВРШИНА НА ОПФАТ: П=12,08 Ха  
 \*БЛОК 1- П=5,48 Ха  
 \*БЛОК 2- П=1,95 Ха  
 \*БЛОК 3- П=1,41 Ха  
 \*БЛОК 4- П=3,24 Ха  
 КП БР: 2986,2984,2985,2950,2952,2967,2786,2787, 2789,2788,2784,2784  
 МВ "СУВО ПОЛЕ"  
 КО ВЕВЧАНИ СО Г. БЕЛИЦА  
 \*Напомена: Земјиштето претежно е во сопственост на РМ

**ЛЕГЕНДА:**  
 ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ  
 ГРАНИЦА НА БЛОК

**НАМЕНА:**  
 Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  
 Г2 ЛОЖА И НЕЗАГАДУВАНА ИНДУСТРИЈА  
 Г3 СЕРВИСИ, МАЛО СТОПАНСТВО ...  
 Г4 СТОВАРНИЦА, МАГАЗИНИ ...  
 Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 Б1 МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 Д ЗЕЛЕНИЛО И ПЕРВОСЕМНА  
 Д1 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО  
 Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
 Е ИНФРАСТРУКТУРА  
 Е2 КОМУНАЛНА СИСТРУКТУРА


**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**2. М.В. „ Суво Поле,, Локација Л1**

- УПВНМ - Л1, Површина на опфат 2,67 Ха,

КП бр. дел од 3091, дел од 3092, дел од 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3103 и 3104.

Планирана намена на земјиштето: Б1, Б2, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.



**УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО**  
**1.ЛОКАЦИЈА Л1**  
 ПОВРШИНА НА ОПФАТ:2,67 Ха  
 КП БР: дел од 3091, дел од 3092, дел од 3093, 3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101, 3102,3103 и 3104  
 МВ "СУВО ПОЛЕ"  
 КО ВЕВЧАНИ СО Г. БЕЛИЦА  
 \*Напомена: Земјиштето е во сопственост на РМ

**ЛЕГЕНДА:**  
 ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

**НАМЕНА:**  
 Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 Б1 МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 Б2 ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ  
 Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  
 Г2 ЛОЖА И НЕЗАГАДУВАНА ИНДУСТРИЈА  
 Г3 СЕРВИСИ, МАЛО СТОПАНСТВО ...  
 Г4 СТОВАРНИЦА, МАГАЗИНИ ...  
 Е ИНФРАСТРУКТУРА  
 Е2 КОМУНАЛНА СИСТРУКТУРА


**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**3. М.В. „ Тумба Плешец,, Локација Л2 ,**

- УПВНМ - Л2, Површина на опфат 5,17 Ха,

КП бр. 2366, 2367, 2368, 3094.

Планирана намена на земјиштето: Б1, Б2, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.



#### 4. М.В. „ Дримски Ливади,, Локација Л3 ,

- УПВНМ - Л3, Површина на опфат 1,34 Ха,

КП бр. 2470 и 2473.

Планирана намена на земјиштето: А4,Б1,Е2.




#### 5. М.В. „ Јанков Камен,, Локација Л4 ,

- УПВНМ - Л2, Површина на опфат 5,58 Ха,

КП бр. 6513, 6522, 6523, 6524, 6525, 6523, 6527, 6528, 6529, 6530 и 6531.

Планирана намена на земјиштето: А4,Б1,Д2, Е2.



Месностите Белибрег, Смолејца и Попадина влезени се во планираното проширување на УПС Вевчани (ГУП-от) и истите ќе се разработуваат со детални урбанистички планови по усвојувањето на УПС Вевчани.

### **В. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Овие планови според измените за Законот за просторно и урбанистичко планирање од 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година се предвидуваат за изработка од страна на локалната самоуправа за помали плански опфати, поединечни градежни парцели или неколку катастарски парцели вон плански опфат претежно во м.в. „Суво Поле,, и м.в. “Смолеица“.

Истите се донесуваат во постапка иницирана од локалната самоуправа или по барање на правни и физички лица или домашни и странски инвеститори.

Овие планови ќе се донесуваат во текот на 2018 година во зависност од потребите на општината и по барање на заинтересирани правни и физички лица.

Планирани површини со Локална урбанистичка планска документација за урбанизација од страна на општината за 2017 година се предвидуваат градежни парцели во локалитетите:

- м.в. „Суво Поле,, (вон опфат)
- м.в. „Смолејца - Белибрег,, (вон опфат)
- м.в. „Јанков Камен,, (вон опфат)
- м.в. „Попадина,, (вон опфат)

Истите се наведени во Програмата како алтернативни планови на УПВНМ, односно урбанизирање на помали опфати од една, две или неколку катастарски парцели.

### **Г. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Според чл. 11 став 1 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ,, бр. 51/2005, 137/07, 91/09,) 124/10,18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 70/13, 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Детален урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој претходно е донесен Генерален урбанистички план или **Урбанистички план за село**.

Општина Вевчани досега нема донесено Детален или Детални урбанистички планови за одредени опфати според ГУП-от.

За 2018 година се планираат да се донесат следните детални урбанистички планови:

**1. Изработка на Детални Урбанистички Планови за одредени делови од населбата по Блокови согласно намената на земјиштето од УПС Вевчани:**

- Detal en Urbani sti ~ki PI an za Bl ok 1.

I sti ot se razrobotuva vo ramki te na UPS od strana na Agencijata za pl ani rawe na prostorot. Go opf a}a central ni ot del na nasel bata, odnosno sami ot centar na Vev-ani .



ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИВСКИ ПЛАН ЗА БЛОК 1  
ПОВРШИНА НА ОПФАТ: П=1,70ха  
КП БР. ЦЕНТАР НА ВЕВЧАНИ  
КО ВЕВЧАНИ СО Г. БЕЛИЦА

\*Напомена: Се работи во рамки на УПС Вевчани

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА НА БЛОК
- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

НАМЕНА:	
A	ДОМУВАЊЕ
A1	ДОМУВАЊЕ ВО СТАРБЕНИ КУЌИ
B	КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ
B1	МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ АКТИВНО
B2	ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ
B3	ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ
B4	ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ
V	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
V1	ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
V3	КУЛТУРА
V4	ДРЖАВНИ И ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИИ
V5	ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
D	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
D1	ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО
E	ИНФРАСТРУКТУРА
E1	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

- Detal en Urbani sti ~ki PI an za Bl ok 16.

Opf a}a nekol ku katastarski parcel i na m.v. "Bel i breg".

Површина на опфат и znesuva okol u 6,28 ха,

КП бр. 6292, 6283, 6295 и 7183.

Namena na zemji { teto: A4,B1,D2,E2.


- Detal en Urbani sti ~ki PI an za Bl ok 16.

Opf a}a nekol ku katastarski parcel i na m.v. "Smol ei ca"(star bazen).


Површина на опфат и znesuva okol u 0,71 ха,

КП бр. 6220, 6221, 6222,6223,6224,7184,1,2 и 3.

Namena na zemji { teto: A4,B1,D2, E2.



- Detal en Urbani sti ~ki Pl an za Bl ok 2.  
Opf a}a nekol ku katastarski parcel i na m.v. "Popadi na".  
Површина на опфат и znesuva okol u 0,92 Ха,  
КП бр. 1402, 1469, 1470, 1471 и 1472.  
Namena na zemji { teto: A4,B1,D2, E2.



So gorenavedeni te l okaci i ќе се аплицира за ni vna i zrobotka do Mi ni sterstvoto za transport i vrski na RM sogl asno javni ot povik za predlog l okaci i za urbani zi rawe, односно godi { nata programa na VI adata na RM.

Во долната tabela se dadeni planirani lokacii za izработка na urbanistički planovi, povzeta na opfat, vid na planot, namenata, sopstvenost na zemji (teto kako i približno na procenka na inoven na planot.

**OPŠTINA VEVAČANI**

**Табеларен преглед на локации за изработка на Урбанистички планови**

Р. бр.	Lokacija (m.v.)	R (ha)	Vid na plan	Namena	Proceneta vrednost (€)	Zabeleška
<b>A.URBANIŠTIŠKI PLANOVON NASELENO MESTO - UPVNM</b>						
1.	m.v. "Suvo Polje" - industrijska zona	12,1 ha	УПВНМ, (ЛУПД) (ДУПД)	Industrija (I esna nezagaduva-ka i industrija), trgovski centar, benzinska pumpa, malo stopanstvo, vinarstvo, servisni uslugi, komunalna infrastruktura,	~36.300 €	претежно државно земјиште
2.	m.v. "Suvo Polje" L1-vo prodolženi benzi nska pumpa	2,67,0 ha	УПВНМ, (ЛУПД) (ДУПД)	Industrija (I esna nezagaduva-ka i industrija), trgovski centar, malo stopanstvo, servisni uslugi, komunalna infrastruktura,	~ 8.200 €	претежно државно земјиште
3.	m.v. "Tumba Plešec" L2	5,17 ha	УПВНМ, (ЛУПД) (ДУПД)	Industrija (I esna nezagaduva-ka i industrija), trgovski centar, malo stopanstvo, vinarstvo, servisni uslugi, komunalna infrastruktura,	~ 16.500 €	претежно државно земјиште
4.	m.v. "Dri mski Livadi" L3	1,34 ha	УПВНМ, (ЛУПД) (ДУПД)	Vremeno smestuvawe - vinkici, motel, kamp, mali komercijalni i delovni aktivnosti, komunalna infrastruktura,	~ 2.800 €	претежно државно земјиште
5.	m.v. "Jankov Kamen" L4	5,58 ha	УПВНМ, (ЛУПД) (ДУПД)	Vremeno smestuvawe - vinkici, motel, kamp, mali komercijalni i delovni aktivnosti, komunalna infrastruktura,	~ 20.900 €	претежно државно земјиште
<b>B. DETALNI URBANIŠTIŠKI PLANOV I - DUP</b>						
1.	m.v. "Belibreg" Blok 18	6,28 ha	ДУП	Vremeno smestuvawe - vinkici, Ugostitelstvo i	~ 5.860 €	државно земјиште +

				turi zam -hotel i , motel i ,		pri vatna sopstvenost
2	m.v.“Смолејца“ Bl ok 16	0,71 ha	ДУП,	Ugosti tel stvo i turi zam - hotel i , motel i , komerci ja	~ 1.800 €	dr` avno zemji { te + pri vatna sopstvenost
3.	m.v. "Popadi na" Bl ok 2	0,92 ha	ДУП	Vremeno smestuvawe- vi kendi ci , domovi ,Ugosti tel stvo i turi zam - hotel i , motel i , mal i komerci jal ni akti vnosti	~ 2.000 €	dr` avno zemji { te

## **2. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Програмата за урбанистичко планирање и изработка на урбанистичка документација на територијата на Општина Вевчани, согласно Закон ќе се финансира од буџетот на општината за 2018 година, од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти - легализација, од заинтересирани правни и физички лица, донации и од Годишните Програми на Владата на Р. Македонија, министерството за транспорт и врски, односно Агенцијата за планирање на просторот.

## **3. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Општина Вевчани ја финансира реализацијата на Програмата за изработката на урбанистички планови со средства предвидени во Буџетот за 2018 година во износ од 600.000,<sup>00</sup> денари.

Трошоците за изработка на ЛУПД, односно финансирањето на истата паѓаат на терет на иницијаторот на планот.

## **4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршувањето ќе зависи создадените правни, технички и други услови, како и од приливот на средства од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, дотации, донации и други средства.

## **5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Годишната Планска Програма за донесување на урбанистички планови е од отворен вид и секогаш кога ќе се појават заинтересирани субјекти за измена на урбанистички планови може да се дополни со нови урбанистички планови со финансирање од страна на правни и физички лица.

Програмата може да се изменува и дополнува во текот на годината доколку има потреба од истото. Реализацијата на програмата ја врши Градоначалникот на Општина Вевчани преку Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР на Општина Вевчани.

Оваа програма влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Вевчани“.

**Бр. 01-776/6**

**27.12.2017 год.**

**Совет на Општина Вевчани  
Претседател,  
Душко Ѓурчески**

Предлагач: *Градоначалник на општина Вевчани*

**Сашо Јанкоски**

Изготвувач: *Одделение за урбанизам  
комунални*

работи на  
Општина Вевчани

**Наталија Калајциска Лазороска, дги**

**ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^I STOTA  
NA TERI TORI JATA NA OP[ TI NA  
VEV^ANI ZA 2018 GOD.**

Декември, 2017

**Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ,, 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/2012, 163/2013, 44/2015, 147/2015, 31/2016), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (сл.весник на РМ бр. 5/02), а согласно член 36 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Вевчани бр. 2/2008), по предлог на градоначалникот на Општина Вевчани, Советот на Општина Вевчани на седницата одржана на ден 27.12.2017 год. донесе:**

**ГОДИШНА PROGRAMAMA  
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^I STOTA  
na teri tori jata na op{ ti na Vev-ani za 2018god.**

Ovaa Programaja sproveduva Javno pretprijati e „Eremja Vev-ani , a se odnesuva na godi { no odr` uvawe na ulicite, trotoarite i drugite javni povr{ini na teri torijata na Op{ ti na Vev-ani .

Odr` uvaweto na javnata ~istota podrazbira ~istewe, metewe na javni и soobra}ajni povr{ini, odr` uvawe na pe{ a~ki pateki, detski igrali{ta, kejovi, и други neuredeni javni povr{ini, transportirawe и deponirawe na sobrani ot smet( Vo momentov Gradska deponija-Struga-kako kraen poseduva~ na otpadot);

Di nami kata na odr` uvawe na ~istotata na javni te i soobra}ajni te povr{ini e odredena so predl` enava Programaza rabota , koja se i zgotvuva soglasno Odl ukata za komunal en red, a se vr{ni preku:

-ra-no metewe na javno-prometni te povr{ini ;

-sobirawe na hartija i drugi otpadoci na site drugi javni povr{ini и otvoreni prostori и javni objekti navedeni vo Zakonot za Javna ~istota;

-praznewe na korpi za otpadoci ;

-pa-no ~istewe na snegot i mrazot vo zimski uslovi, dokol ku ne e mo` no ma{ i nsko ~istewe;

-pa-no ~istewe na glavni te proto~ni kanali (vo urbani ot del od nasel bata), река Матица и Есеничка река;

-Cobirawe, transportirawe и deponirawe na kabast otpad, зелен otpad и градежен шут;

-ras~istuvawe na divi deponii ;

-cobirawe na komunal en otpad ni zsite glavni и споредни улици;

Odr` uvaweto na javnata ~istota na teri torijata na Op{ ti na Vev-ani }egi opfati :

javni te povr{ini (ulici, trotoari, pristapni pati{ta, plo{tadi и uredeni otvoreni prostori и, mostovi, parki и prostori, vidikovci, avtobuski и taksi postrojki, grobi{ta, pazari ).

**1. DINAMIKA ZA IZVR[ UVAWE NA PROGRAMATA**

**1.1. Metewe na javni te povr{ini :**

→Metewe na ulici :

R.b.	Ul i ca	Efektivna Povr{ina(m <sup>2</sup> )	Mese~no metewe(denovi)	Godi { no metewe (vkupno denovi)
1.	Dol na porta I zvor-Pupina ku}a	1736	Sekoj den(oko lu 23 dena mese~no)	276
2.	Pupina ku}a-Sredsel o	192	Sekoj den(oko lu 23 dena mese~no)	276
3.	Sredsel o-Pazar	2522	Sekoj den(oko lu 23 dena mese~no)	276



4.	Pazar-berali { te	953	Sekoj den(oko l u 23 dena mese~no)	276
5.	Beral i { te-Vev~anka	4578	Po potreba na dva do tri pati mese~no	36
6.	Dejkov Most(pe{ inci)-OU „Stra{ o pi nxur„ Vev~ani -zdravstven domVev~ani	2780	Sekoj den(oko l u 23 dena mese~no)	276
7.	Okol u op{ ti nskata zgrada	750	Sekoj den(oko l u 23 dena mese~no)	276

Metewe i sobi rawe na komunalen otpad na **пешачки патеки во** Vev~anski te izvori , uli ca i ureden prostor pred vev~anski te izvori :

R.b.	Uli ca	Efektiva Povr{ ina(m <sup>2</sup> )	Mese~no ~i stewe	Godi { no ~i stewe
1.	I zvor i	Okol u 3000	Sekoj den	276

→ ^i stewe na izletничко место-Jankov Kamen vo Op{ ti na Vev~ani

R.b.	Efektiva Povr{ ina(m <sup>2</sup> )	Месечно ~i stewe	Godi { no ~i stewe
1.	околу 6 500	1(во месеците април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври)	7 ( по потреба и повеќе)

I zveduva~ot e dol ` en da go prazni koteњerot od i zl etni ~koto mesto.

→ **Метење и собирање на комунален отпад на кејот на Вевчанска река**

R.b.	Uli ca	Efektiva Povr{ ina na keј(m <sup>2</sup> )	Mese~no ~i stewe	Godi { no ~i stewe
1.	keј	okol u 1682	4( <b>по потреба и повеќе</b> )	48

→ Kosewe na treva и расчистување на гранки на dvete strani од patot kaj glavni te uli ci и споредните улици

→ Metewe na pazar:

R.b.	Opi s	Efektiva Povr{ ina(m <sup>2</sup> )	Nedel no ~i stewe	Godi { no ~i stewe
1.	Pazar	662	1	52

Meteweto na pazari zapo~nuva od 13.00 ~asot vo pazaren den: ~etvrtok

Fi nansi raweto ne e del od ovaа programa.

**1. 2.** Odr` uvawe na grobi { ta

Odr` uvaweto na grobi { tata } e se vr{ i soglasno Odl ukata za upravuvawe i odr` uvawe na grobi { tata.

General no ~i stewe na grobi { tata } e se sprovede edna sedmica pred verski te prazni ci: Vel i ki pokl adi (Pro~ka), Vel igden, Zadu{ ni ca, Bo` i }, Gol ema Bogorodi ca.

Fi nansi raweto ne e del od ovaа programa.

**1. 3.** Ra~no ~i stewe na sneg i mraz vo zi mski usl ovi

Vo zi mski ot peri od dokol ku pa|a sneg ~i steweto } e go izveduva JP" Eremja"-Vev~ani, i toa na sl edni ve ul i ci :

R.b.	Opi s	m <sup>2</sup>
1.	Okol u objektot na op{ tinskata zgrada	480
2.	Avtobuska postojka-beral i { te	240
3	-патеки извор	

#### 1.4. Чистење на главните проточни канали, река Матица и есеничка река во урбаниот дел од населбата

-Рачно чистење на река Матица и Есеничка река од комунален отпад , treva , { avar, granki , nanos i drug otpad

R.b.	Река	Mese~no~i stewe	Ra~no
1.	Матица	4	Okol u 1000m'
2.	Есеничка река	4	Okol u 270 m'

-Ra~no ~i stewe na gl avni te proto~ni kanali od : komunal en otpad, treva , { avar, granki , nanos i drug otpad

R.b.	Gl avni proto~ni kanali	Mese~no~i stewe	Ra~no
1.	Verdanski jaz	4	1 km 630m
2.	Sreden jaz	4	1 km 224m
3.	Gl aven jaz	4	1km 200m

## 2. VONDREDNO ODR@UVAWE

JP"Eremja"-Vev~ani e dol ` en da postapuva i po izdadeni re{ enija od op{ tinski ot komunal en inspektor za ~i stewe na mi ni-deponii i javni povr{ ini koi se nadvor od Programata, a koi se vondredno zagadeni i na koi e konstatirano

pri sustvo na otpad. Физичкиот обем на работите и локалитетите се определуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР.

Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР.

**-Чистењето на јавните површини по јавни манифестации, собири и други масовни собирања** ќе се врши од страна на ЈП „Еремја,, по претходен договор со организаторот на истите.

-за време на манифестацијата (културна, спортска и др. ) чистењето ќе се одржува секој ден додека трае манифестацијата.

-ЈП „Еремја”Вевчани е должна да врши отстранување на некролозите, плакатите и постерите од уличните столбови и дрвја со датум постар од две седмици.

**-Кабестиот, зелениот отпад, градежниот шут и сл.** ќе биде одложуван на начин што граѓаните претходно ќе го известат ЈП „Еремја” Вевчани дека имаат за одлагање таков вид на отпад.

ЈП „Еремја,, Вевчани истиот ќе го собери и ќе го транспортира на депонија. За одлагање на кабастиот, зелениот отпад, градежниот шут,и сл., ЈП,, Еремја,, Вевчани ќе се наплатува согласно Ценовникот за дополнителни активности и услуги на ЈП „Еремја,, Вевчани, усвоен од страна на советот бр.бр. 03-143/6 од 18.06.2012г. и бр. 07-305/10 од 26.03.2012год.(доколку има некои дополнителни измени во овие одлуки и тие се земаат во предвид).

- **Јавните површини кои по поројни врнежи се покриени со наноси од песок и друг материјал** ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со преоритет пред другите активности.

## 3. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Вевчани се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно со Одлуката за одржување на јавната чистота ( сл. гласник бр. 07-550/12 од 29.12.2010г и 07-924/6 од 29.12.2012год.) и се предвидени во буџетот на Општина Вевчани за 2018 год.

Висината на надоместокот се утврдува согласно обемот и активностите предвидени во Програмата.

Секоја дополнителна измена на програмата ќе влијае на висината на надоместокот за одржување на јавната чистота.

За финансирање на оваа Програма, Општина Вевчани има склучено договор со ЈП „Еремја“ за месечно задолжување на граѓаните со доставување на сметки.

Во извршување на овие задачи ќе бидат вклучени метачи и еден бригадир.

#### Трошоци за одржување на јавна хигиена

1. Метач (општ работник)..... = 70 ден/час  
 2. Опслужувач со количка ..... = 70 ден/час

Вредност на основни средства по час

1. Трактор \_\_\_\_\_ = 500-1500 ден/тура (во зависност од километражата за транспорт)  
 2. Багер \_\_\_\_\_ = 1800 ден/час  
 3. Камионче \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ден/тура

#### Одржување на јавна чистота

1	Програмата за одржување на јавна чистота ќе се реализира од Буџетот на Општина Вевчани	360.000 ден/годишно
	Вкупно	360.000 ден/годишно

#### 4. NADZOR NAD SPROVEDUVAVE NA PROGRAMATA

Надзор над извршувањето на програмата врши Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР.

Инспекциски надзор над sproveduvawe na ovaа Programata врши општинскиот комунален инспектор.

За sprovedeni te akti vnosti na teren, i zveduvaweto ќе биде задолжено до Општина Вевчани да доставува месеци извештаи за извршената работа, а на крајот од годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина Вевчани.

#### 5. ZAVR[ NI ODREDBI

Ovaа programata vleguva vo sila osmi ot den od objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Opština Vevčani".

Бр. 01-776/13

27.12.2017 год.

SOVET NA OP[ TI NA VEV^ANI

Pretsedatel,

Душко Ѓурчески

#### ПРОГРАМА

#### за управување со отпад на општина Вевчани за 2018 година

##### Вовед

Врз основа на Планот за управување со отпад на Општина Вевчани се предлага следната Програма за управување со отпад за 2018 година:

**1.Проценка на видот и количеството на отпад кој се создава во општината на годишно ниво**  
 Врз основа на планот за отпад за 2018 година предвидено е создавање на 509 тони/годишно комунален отпад на целата територија на Општина Вевчани.

Ј.П.,„Еремја“ – Вевчани врши организираното собирање на комуналниот отпад на целата територија на Општината.

Собирањето на отпадот се врши на цела територија на Општина Вевчани, (2433 жители-попис 2002 и 598 домаќинства, 141 привремени живеалишта (викендици), 50 правни субјекти) со неделна динамика односно дневен распоред кои улици и домаќинства се опфаќаат.

Отпадот се превзема со две основни средства и тоа: камион –Hyundai, со година на производство -2012, капацитет 5м<sup>3</sup>, фреквенција на собирање од една до две тури дневно и трактор, марка ИМТ, година на производство 1994, капацитет 4м<sup>3</sup> (растресито ѓубре). ЈП „Еремја“, располага и со ровокопач Cukurova со година на производство 2012г. и товарно возило со отворен товарен сандак-Peugeot New Boxer PLDS 335 L3, со година на производство 2017год.

На територијата на Општина Вевчани поставени се 30 контејнери(10 метални, 10 контејнери за пластика и 10 контејнери за хартија), канти и корпи.

Дневно се собираат  $7\text{m}^3$  отпад. Собраниот отпад Ј.П.,„Еремја“ – Вевчани го депонира на временна депонија во Струга, која е оддалечена 14 км од Општина Вевчани.

Према информациите од ЈП "Еремја" од Вевчани, неделно се депонираат  $35\text{m}^3$  или годишно  $1680\text{m}^3$  комунален отпад што приближно одговара на 509 тони/годишно.

Нема точни или мерени количини на создаден отпад за Општина Вевчани.

Во делот на одржување на јавната хигиена, по јавно-прометните површини на пофреквентните локации ќе се постават нови садови за ситен отпад.

## **2. Мерки и активности за избегнување и за намалување на количеството создаден отпад**

Постојната состојба во управувањето со комуналниот отпад се сведува на негово собирање, транспортирање и депонирање во депонија. Дел од комуналниот отпад, односно ПЕТ амбалажата и хартијата ќе се селектира, преку нивно собирање во 10 контејнери за ПЕТ амбалажа како и 10 контејнери за хартија кои се поставени на одредени места.

Контејнери за ПЕТ амбалажа поставени се и во училишниот двор

Собирањето на овие секундарни суровини се врши со динамика на подигање секој ден на сите пунктови каде има поставено контејнери за таа намена, како и на повик за поголема количина хартија и ПЕТ и стаклена амбалажа од претпријатија.

Сите овие активности за подигање и собирање на секундарниот отпад ќе придонесат до намалување на количеството на отпад кое се депонира во временна депонија во Струга со што ќе се намалат трошоците за транспорт на јавното претпријатие, со што се продолжува векот на траење на депонијата до воспоставување на регионалниот пристап на управување со отпадот.

## **3. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот отпад**

Третманот на органски отпад, односно на органската фракција од комуналниот цврст отпад на територијата на Општина Вевчани се сведува на негово собирање, транспортирање и депонирање заедно со другите фракции од комуналниот цврст отпад. Органскиот отпад од комуналниот цврст отпад не се одвојува, додека органскиот отпад кој се генерира во земјоделието, поради непокриеноста од општината за подигнување на овој вид на отпад, најчесто се фрла на несоодветни места или пак се

гори. Ваквите начини на постапување со овој вид на отпад се голем ризик за животната средина и директно придонесува кон загадување на почвата, водите и воздухот.

Речиси најголем дел од комуналниот отпад припаѓа на органскиот – биоразградлив отпад, кој го вклучува и земјоделскиот отпад. Заради неселектирањето на биоразградливиот отпад во општината, биоразградливата фракција завршува на депонија, со што се намалува капацитетот и експлоатациониот период на депонијата, а исто така и одлагањето на органската фракција на отпадот на депонија, резултира со бројни проблеми по животната средина (емисии на стакленички гасови, создавање на депониски исцедок, загадување на почвата и подземните води итн.). Кога на ова ќе се додадат и трошоците за транспортирање и собирање, очигледно е дека има потреба од правилен третман на биоразградливиот отпад, односно од негово компостирање.

Современите трендови и законски решенија од областа на управување со отпадот наметнуваат решенија за намалување на создавањето на отпад, негова реупотреба, рециклирање и искористување на енергетската вредност како предност во однос на депонирањето на отпадот.

Депонирањето на органскиот отпад треба да биде последна опција во третманот на отпадот и неговиот третман треба да се пренасочи надвор од депониите, односно со негово компостирање тој да се преработи како високо квалитетен подобрувач на почвата ( компост ).

Системот треба да овозможи сепаратно собирање на органскиот отпад и со оглед дека истиот претставува секундарна суровина воспоставувањето на одржливо управување со отпад мора да воведо оптимално искористување на потенцијалните ресурси на отпадот како замена за необновливите природни ресурси и да придонесе за намалување на емисиите на стакленички гасови, земајќи ги во предвид економските, еколошките и социјалните аспекти. Отпадот кој може да се депонира на депонија треба да биде стабилизан, неактивен материјал со цел да се намали мобилноста на штетните материји како и нивните емисии во почвата, воздухот, водата и надвор од капацитетите.

За таа цел во 2018 година потребно е да се воведо интегрален систем за собирање и управување со отпадот, односно треба да се подготви и воведо селектирање и посебно собирање на биоразградливиот дел од комуналниот цврст отпад во општината. Општината ова треба да го реализира во соработка со

југозападниот регионот, согласно легислативата која е на сила.

#### 4. Начини за едукација и за подигање на јавната свест на граѓаните за управување со отпад

Проектите за подигање на јавната свест со нагласок на училишната младина како целна група, кај која се очекува најголем ефект, предвидени да се организираат во 2018 година се следните:

#### Активности за подигнување на јавната свест за заштита на животната средина

<b>Онлине</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Објавување на текстови на општинската веб страна на тема управување со отпад</li> <li>• Дизајнирање и објавување на општински онлине билтени на тема управување со отпад</li> </ul>
<b>Објави во локални медиуми</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Објави на тема управување со отпад на општинската информативна табла, локални печатени и електронски весници, локални радио и телевизии</li> </ul>
<b>Публицитет</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Брифинзи за локални медиуми (ТВ, радио онлине медиуми), Јавни настани за адресирање на прашањето во врска со управувањето со отпад</li> </ul>
<b>Лице-во-лице техники</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Летоци и календари</li> <li>• Анкетирање на граѓани "врата-до-врата"</li> </ul>
<b>Означување / Видливост</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Брендирање на корпи за отпадоци, контејнери за собирање на отпад,</li> </ul>

	<p>возила за собирање на отпад, општински возила со еколошки ознаки и слогани</p>
<b>Постери</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дизајнирање, печатење и лепење на постери на тема управување со отпад на општински објекти и јавни огласни табли</li> </ul>
<b>Граѓански активизам</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Градење на тековни односи со локалната заедница и групи на граѓани;</li> <li>• Креирање на локална советодавана група за управување со отпад</li> </ul>
<b>Социјални медиуми</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook и Twitter кампања</li> <li>• You Tube</li> </ul>
<b>Училишни активности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Училишен еко портал</li> <li>• Работилница за рачни изработки од рециклирани материјали</li> <li>• Училишен Зелен Клуб</li> <li>• Ликовен и литературен конкурс во соработка со основното училиште на еколошка тема;</li> <li>• Изработка на еко календар за училиштето</li> </ul>

## 5. Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградив отпад што се отстрануваат од домовите

Количеството на биоразградив отпад кој се носи на депонија потребно е да се сведе на минимум, како тој кој се собира од домаќинствата, така и тој кој се добива со одржување на јавните и земјоделските претпријатија.

### Реализација на мониторингот и информативниот систем за управување со отпад

Мониторингот треба првенствено да биде воведен со пополнување на обрасците за идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните извештаи за управувањето со отпад. Овие обрасци се задолжителни за претпријатијата, во кои секако се наоѓа и општинското јавно претпријатие.

## 6. Регионален пристап во управувањето со отпад

Општина Вевчани како дел од Југозападниот плански регион е вклучена во рамките на проектот: Активности на проектот:

Компонента 1: Регионални планови за управување со отпад (РПУО):

- Почетна фаза и собирање на податоци

Компонента 2: Стратешки оценки на животна средина (СОЖС) за регионалните планови за управување со отпад

Компонента 3: Физибилити студии

Компонента 4: Анализи на трошоци (АТ)

Компонента 5: Студии за оценка на влијание врз животна средина

Компонента 6: Основни проекти и пресметка на трошоци за затворање, рехабилитација и понатамошна грижа на општински нестандартни депонии и диви депонии и изградба на избрани инсталации за третман и отстранување на отпад

Компонента 7: Потребни процени, анализи на пазарот со пресметка на трошоци и Технички спецификации (ТС) за набавка на опрема за собирање и претовар на отпад

Компонента 8: Дел 3, 4 и 5 од Тендерската документација за договорите за работа за затворање, рехабилитација и понатамошна грижа на општински нестандартни депонии и диви депонии и изградба на избрани инсталации за третман и отстранување на отпад за секој од Пелагонискиот, Југозападниот, Вардарскиот и Скопскиот регион

Компонента 9: Вклученост на чинителите

Изработката на документите за регионалниот план ќе послужи за изградба на систем за интегрирано управување со отпад, што подразбира регионална депонија, трансфер станици и начинот на кој ќе се изведува интегрираниот систем за управување со отпад. Од тие причини во 2018 година јавното претпријатие треба да спроведе Проект за примарна селекција на отпад од домаќинствата и правните субјекти со цел да се намали количеството на создаден отпад кој треба да се депонира, односно поголемиот дел да се рециклира со што ќе придонесе и да се намалат оперативните трошоци, а во крајна линија придонесува во заштита на животната средина.

За реализација на горенаведените активности ќе се користат средства од буџетот на Општина Вевчани, буџетот на Ј.П., „Еремја“ и донации.

**Бр. 01-776/10**

**27.12.2017 год.**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА Вевчани**

**Претседател,**

**Душко Ѓурчески**

Врз основа на чл.133 ст.2 ал.3 од Законот за основното образование (Сл.весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Градоначалникот на општина Вевчани го донесе следното :

**РЕШЕНИЕ**

**за разрешување на директор на  
ООУ "Страшо Пинџур" Вевчани**

1.СЕ РАЗРЕШУВА Марјан Костојчиноски од функцијата директор на ООУ "Страшо Пинџур" Вевчани, пред истекување на мандатот поради тоа што по негова вина е нанесена штета на учениците и на училиштето.

2.Разрешеното лице се распоредува на работното место соодветно на неговата стручна спрема во Основното училиште "Страшо Пинџур" Вевчани.

3.Решението за разрешување ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

#### Образложение:

Согласно Законот за основното образование и Законот за локалната самоуправа, Градоначалникот на општина Вевчани смета дека се исполнети услови од членот 133 став 2 алинеа 3 од Законот за основно образование за разрешување на досегашниот директор на основното училиште пред истекот на мандатот.

Имено, именуваното лице не ги почитуваше судските одлуки, така да по негова вина на училиштето и учениците е нанесена штета.

Лицето ќе се распореди на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка во рамките на училиштето.

Согласно горе наведеното, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на ова решение.

#### ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски

**УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:** Против ова Решение може да се поднесе жалба во однос на спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка во работен однос во втор степен

Бр. 09-698/1

23.11.2017 год.

Врз основа на чл.135 ст.1 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/201530/2016, 127/2016 и 67/2017), Градоначалникот на општина Вевчани го донесе следното :

#### РЕШЕНИЕ

за именување директор на

#### ООУ "Страшо Пинџур" Вевчани

1.СЕ ИМЕНУВА Жарко Лешоски на функција вршител на должноста директор на ООУ "Страшо Пинџур" Вевчани на период не подолг од шест месеци, сметајќи од денот на именување.

2.Решението за именување ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

#### Образложение:

Согласно своите ингеренции предвидени со Законот за основното образование и Законот за локалната самоуправа, Градоначалникот на општина Вевчани го разреши досегашниот директор пред истекот на мандатот.Врз основа на член 135 од Законот за основно образование градоначалникот именува вршител на должноста на директор од редот на вработените во ООУ"Страшо Пинџур" Вевчани кој ги исполнува условите за директор.

Со оглед на изнесеното, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Бр. 09-699/1

23.11.2017 год.

#### ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски

Врз основа на чл.124 ст.1 ал.7 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и чл.50 и чл.63 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) на ден 20.12.2017 година, Градоначалникот на општина Вевчани го донесе следното :

#### РЕШЕНИЕ

за разрешување на директор на ЈОУДДГ

"Планински цвет" Вевчани

1.СЕ РАЗРЕШУВА Даниела Мурџеска од функцијата директор на ЈОУДДГ "Планински цвет" Вевчани, пред истекување на мандатот од причини предвидени со чл.124 ст.1, ал.7 од Законот за заштита на децата.

2.Разрешеното лице се распоредува на работното место соодветно на неговата стручна подготовка во ЈОУДДГ "Планински цвет" Вевчани.

3.Решението за разрешување влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

Образложение:

Согласно Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002), Градоначалникот на општина Вевчани смета дека се исполнети услови од членот 124 ст.1, ал.7 од Законот за заштита на децата за разрешување на досегашниот директор на детската градинка пред истекот на мандатот.

Разрешеното лице ќе се распореди на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка во рамките на предучилишната установа.

Согласно горе наведеното, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на ова решение.

#### **ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,  
Сашо Јанкоски**

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поднесе жалба во однос на спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка во работен однос во втор степен

**Бр. 09-780/1**

**20.12.2017 год**

Врз основа на чл.126 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и чл.50 и чл.63 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) на ден 20.12.2017 година Градоначалникот на општина Вевчани го донесе следното :

#### **РЕШЕНИЕ**

**за именување на ВД директор на  
ЈОУДДГ "Планински цвет" Вевчани**

1.СЕ ИМЕНУВА Ксенија Велковска на функција вршител на должноста директор на ЈОУДДГ "Планински цвет" Вевчани на период не подолг од шест месеци, сметајќи од денот на именување.

2.Решението за именување влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

#### **Образложение:**

Согласно Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002), Градоначалникот на општина Вевчани го разреши досегашниот директор пред истекот на мандатот и согласно чл.126 Законот за заштита на децата именува вршител на должноста на директор од редот на вработените во ЈОУДДГ "Планински цвет" Вевчани, кој единствено ги исполнува условите за директор. Со оглед на изнесеното, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на ова решение.

#### **ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,  
Сашо Јанкоски**

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поднесе жалба во однос на спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка во работен однос во втор степен

**Бр.09-781/1**

**20.12.2017 год.**



